



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка на: Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавнија и огласи 389-3-291-2

Четврток, 10 декември 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 3,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1 Пошта, Факс 228 — Телефонни: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-132; Пропаганда служба 51-671

629.

Брз основа на членот 38 став 2 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 57/65), државниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Легитимацијата на овластените службени лица на воената полиција (во понатамошниот текст: службената легитимација) им се издава на старешините на служба во воената полиција на Југословенската народна армија.

Член 2

Службената легитимација содржи: натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Државен секретаријат за народна одбрана“, назив: „Службена легитимација“, број на легитимацијата, место за фотографија во големина 2,5 X 3 cm, простор каде што се запишува името и презимето на лицето на кое легитимацијата му се издава, текст: „е овластено лице на воената полиција на Југословенската народна армија“, датум на издавањето, место за потпис на овластеното лице на органот што ја издава легитимацијата и место за отпечаток на печатот на тој орган.

На предната страна на службената легитимација е отпечатен грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

На грбот на службената легитимација е отпечатен текстот: „Имателот на оваа легитимација е овластен, под условите предвидени со закон, да легитимира, да задржи и да приведе воено лице, како и граѓанин, до надлежниот орган, да влезе во туѓ стан и други простории и да изврши претресување без решение, како и да врши други работи предвидени со закон.

Имателот на оваа легитимација поседува воена легитимација број —“.

Член 3

Образецот на службената легитимација е во светлозелена боја а преку основниот тон се отпечатени во потемна нијанса петокрака ѕвезда и натписите: „НА“.

Образецот на службената легитимација е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 4

Службената легитимација важи на целата територија на Југославија.

Службената легитимација се издава на неопределено време.

Член 5

Евиденцијата за издадените службени легитимации се води во книгата на службените легитимации која содржи: име и презиме на лицето на кое му е издадена легитимацијата, број на легитимацијата, датум на издавањето, датум на одземањето односно датум на уништувањето или на исчезнувањето

на легитимацијата. Кон книгата на издадените службени легитимации се чуваат и потврдите за приемот на легитимациите и записниците за нивното уништување.

Службените легитимации ги издава и за нивното издавање води евиденција организационата единица за работите на воената полиција во Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 6

Забрането е службената легитимација да се носи во странство или да се даде на друг на користење.

Член 7

Ако имателот на службената легитимација ја загуби легитимацијата или на друг начин остане без легитимацијата е должен, во рок од три дена да го извести својот претпоставен старешина за тоа и исчезнувањето на легитимацијата писмено да го објави.

Загубената или на друг начин исчезнатата службена легитимација за која не се утврдило дека е уништена се огласува за неважна и се брише од евиденцијата за издадените службени легитимации.

Член 8

Службената легитимација се заменува:

- 1) кога ќе дотрае или поради оштетување ќе стане неупотреблива;
- 2) кога овластеното службено лице ќе го промени личното име.

Службената легитимација се одзема:

- 1) кога на овластеното службено лице ќе му престане службата во воената полиција;
- 2) во случај на смрт на имателот на легитимацијата.

Службената легитимација што се заменува и службената легитимација што е одземена ги уништува комисија што ќе ја формира старешината на организационата единица од членот 5 став 2 на овој правилник. Овие легитимации се уништуваат на крајот на секоја календарска година за што комисијата составува записник.

Член 9

Службената легитимација ќе се издаде во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Реп. бр. 73
25 ноември 1970 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал-полковник,
Никола Љубичиќ, с. р

Образец на службената легитимација
(големина 6 x 9 cm)

(Предна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Државен секретаријат за народна одбрана

(Место за фото-
графија големи-
на 2,5 x 3 cm)

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
OOOOO

Име _____

Презиме _____

е овластено лице на **ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА**
на Југословенската народна армија.

_____ 19 _____

(М. П.) (Потпис на овластениот старешина)

(На грбот)

Имателот на оваа легитимација е овластен, под условите предвидени со закон, да легитимира, да задржи и да приведе воено лице, како и граѓанин, до надлежниот орган, да влезе во туѓ стан и други простори и да изврши претресување без решение, како и да врши други работи предвидени со закон.

Имателот на оваа легитимација поседува воена легитимација бр. _____.

630.

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/65 и 20/66), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ КЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК, СУРОВИНИ, ОТПАДОЦИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗА

1. Во Наредбата за определување на граничните премини преку кои ќе се врши увоз, извоз и провоз на добиток, производи од добиток, сировини, отпадоци и други предмети со кои може да се пренесува зараза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/65), во точката 1 под 1 по зборот „Суботица“, се додаваат зборовите: „Терезино Поле, Горна Радгона“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 20-11736/2
17 ноември 1970 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

631.

Врз основа на членот 77 точ. 1 и 2 од Основниот закон за радиосообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во врска со членот 34 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67, 50/69 и 25/70), директорот на Сојузната управа за радиоврсски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА РАДИОСТАНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за условите за поставување и технички преглед на радиостаници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67) членот 5 се менува и гласи:

„Постојана радиостаница со сила на зрачењето над 1000 вати, во фреквентен опсег до 30 MHz, не може да се постави во град и во населба од градски карактер.

Постојаната радиостаница од ставот 1 на овој член може да се постави надвор од град односно надвор од населба од градски карактер на оддалеченост која обезбедува несмеќаван прием на радиосигнали во градот односно во населбата од градски карактер.

Ако теренските услови не дозволуваат поставување на постојаната радиостаница од ставот 1 на овој член надвор од град односно од населба од градски карактер, во градот односно во населбата од градски карактер може да се постави постојана радиостаница со сила на зрачењето до 2000 вати, во фреквентен опсег до 30 MHz, со тоа што да се обезбеди несмеќаван прием на радиосигнали, а што ќе се утврди со претходни радиомерења.“

Член 2

По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Постојаните радиостаници, без оглед на силата на зрачењето, во фреквентен опсег над 30 MHz, можат да се поставуваат во град и во населба од градски карактер ако со својата работа не создаваат пречки на приемот на радиосигнали.“

Член 3

Во членот 6 се брише ставот 2.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-1631
23 ноември 1970 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
радиоврсски,
Максо Дакиќ, с. р.

632.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КЛИНСТИ РЕМЕНИ

1. Во југословенскиот стандард Бескрајни клинсти ремени — JUS G.E2.050, што е донесен со Решението за југословенскиот стандард за клинсти ремени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/63), во заглавјето зборот: „обавезном“ се брише.

Во уводната реченица, печатена со курзив, зборот: „важност“ се заменува со зборот: „важности“, а зборовите: „(в. предлог JUS G.E2.053)“ се бришат.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14-6197/1

24 ноември 1970 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

633.

Врз основа на членот 60а став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ДЕВИЗИ НА СРЕДСТВАТА СТАВЕНИ НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ И НА ДЕВИЗНИТЕ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ И НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВО СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ-ПОВРАТНИЦИ

1. Во Одлуката за височината на каматата што се плаќа во девизи на средствата ставени на девизни сметки и на девизните штедни влогови на граѓаните и на штедните влогови во странски средства за плаќање на иселениците и иселениците-повратници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/70), во точката 1 под 2 процентот: „7‰“ се заменува со процентот: „7½‰“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

О. бр. 77

28 ноември 1970 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
д-р Иво Перишиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ

I

Се назначува

Коле Чашуле, досегашен член на Соборот на народите на Сојузната скупштина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Перу.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 25

17 ноември 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ЛАОС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ЛАОС

I

Се отповикува

Милорад Мијовиќ, од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Лаос, со седиште во Пном Пен.

II

Се назначува

Јокаш Брајовиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бурманската Унија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Лаос, со седиште во Рангун.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 26
27 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА

I

Се отповикува

Мико Ракиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Уганда.

II

Се назначува

Мирко Калезиќ, досегашен секретар на Сојузниот одбор на СЗВНОВ на Југославија и претседател на Комисијата на СЗВНОВ на Југославија за меѓународна соработка, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Уганда.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 27
27 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА

I

Се отповикува

Крсто Булаиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јапонија.

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“. Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17

II

Се назначува

Јоже Смоле, досегашен претседател на Комисијата за меѓународни економски и политички прашања во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Словенија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јапонија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 28
27 ноември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Исламската Република Пакистан

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Jamshed Gostadji Kharas, извонреден и ополномоштен амбасадор на Исламската Република Пакистан во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 1
5 јануари 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

- | | |
|---|------|
| 629. Правилник за легитимацијата на овластените службени лица на воената полиција — — — — — | 1301 |
| 630. Наредба за дополнување на Наредбата за определување на граничните премини преку кои ќе се врши увоз, извоз и провоз на добиток, производи од добиток, сировини, отпадоци и други предмети со кои може да се пренесува зараза — — | 1302 |
| 631. Правилник за измени и дополнења на Правилникот за условите за поставување и технички преглед на радиостаници — | 1302 |
| 632. Решение за измена на југословенскиот стандард за клинесте ремени — — — | 1303 |
| 633. Одлука за измена на Одлуката за височината на каматата што се плаќа во девизи на средствата ставени на девизни сметки и на девизните штедни влогови на граѓаните и на штедните влогови во странски средства за плаќање на иселениците и иселениците-повратници — — | 1303 |